

"Овој орден, го примаме и го разбираме како скапоцен прилог во одбележувањето на годишнината, но и како признание за местото и за дејноста на нашата света Црква и, воопшто, за нејзината улога во животот на македонскиот православен народ низ вековите и денес. Ако некој народ има причини да ѝ биде благодарен на својата Црква, за својот развој и опстојување, македонскиот народ има многу причини за тоа", истакна Г.Г. Стефан, по повод добивањето на "Орденот на Република Македонија".

Дали македонската црковна делегација ќе добие "заеднички политички благослов" од претседателот Црвенковски и од премиерот Груевски? Прогнозата е негативна, бидејќи ниту Бранко сака да се дружи со Груевски, а ниту Никола може да го "мириса" Црвенковски.



СВЕЧЕНИОТ ЧИН НЕ ГИ ДАДЕ ПОСАКУВАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ, БИДЕЈЌИ НЕЧИЈ "КОМПАС" Е РАСИПАН - ПРЕТСЕДАТЕЛОТ БРАНКО ЦРВЕНКОВСКИ И ПОГЛАВАРОТ Г.Г. СТЕФАН БАРААТ НАСОКА

"ПОЛИТИЧКИО ПОНИРА ВО ЈАЗОЛО МЕЃУ ЦРВЕНКОВС

Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

Македонската православна црква се овенча со "Орден на Република Македонија", кој ѝ го додели претседателот на државата, Бранко Црвенковски. На свеченоста која се одржа во црквата "Света Софија" во Охрид присуствуваа членови на Синодот на МПЦ, дел од дипломатскиот кор, како и претставници на верските заедници во земјава. Но, на манифестацијата немаше претставници од Владата, која веројатно го бојкотираше шефот на државата, а не Црквата. На тој начин, министрите ја девалвираа Владата, иако не се скарани со МПЦ, односно со Бога. Меѓутоа, актуелната политичка нетрпеливост ја направи својата работа. Имено, ниту Господ, ниту прославата на 40-годишнината од возобновувањето на Охридската архиепископија во лицето на МПЦ, не успеа да ги смири страстите на релација шеф на државата и Влада на РМ.

Овој свечен чин ја покажа силината на поделеноста која владее во маке-

донскиот политички врв, чиј јаз уште повеќе се продлабочува, наместо да се дистанцираат личните од националните интереси.

Според тоа, војната меѓу Владата на РМ и претседателот на државата влегува во нова фаза, која дополнително ги комплицира односите во земјава.

НЕ МОЖЕ НАРОД ДА СЕ ИЗМИСЛИ

По повод 40-годишнината од возобновувањето на Охридската архиепископија, во лицето на МПЦ, претседателот на РМ, Бранко Црвенковски ѝ го додели на МПЦ највисокото државно одликување "Орден на Република Македонија", оценувајќи дека секогаш македонскиот народ е тесно поврзан со судбината на неговата Црква.

"Нашата Црква не би била во вистинска смисла на зборот македонска кога не би ја имала истата судбина на сè друго што го носи предзнакот македонско: народ, јазик, идентитет, култура, а тоа е

"Во времињата кога немавме своја држава, нашата Црква ни беше и Црква и држава, ни беше сè. Храмовите и манастирите ни беа источници и сејачи на писменоста и книжнината, на просветата и на културата", потенцира поглаварот на МПЦ Г.Г. Стефан.

да биде негирана, условувана, обесправена. Тоа се работи, кои не му припаѓаат само на минатото туку, за жал, се присутни и денес. Никој не може да измисли ниту народ, ниту црква. Може да се измисли само тоа што не постои, а постоењето на нашиот македонски народ, држава и Црква не може да го видат само оние кои ги држат своите очи упорно затворени. Ова е Црква за народот и со народот. Таа опстојува затоа што е народна, затоа што е израз на волјата на народот кој ја сочинува и кој ја сака како таква - македонска", истакна Црвенковски.

ИШААТ СТОЛИЦАТА НА МПЦ

"Историјата на нашиот македонски народ е тешка и страдалничка. Таа е исполнета со туѓи владеења и поробувања, со негирања и асимилирања со огромни жртви и трагедии. Токму таква е и историјата на нашата МПЦ. И како што нашиот народ никогаш не поткликна и не изгуби надеж, не се

и нејзиното историско дело", изјави шефот на државата.

Архиепископот Охридски и Македонски Г.Г. Стефан му се заблагодари на претседателот Црвенковски.

"Одликувањето е орден кој како своја заслуга и радост треба да го доживееме сите заедно - со сите чеда на МПЦ. Тој ѝ се дава на институцијата Македонска православна црква, но всушност одликувањето им припаѓа на сите нејзини членови, бидејќи таа не е просто институција, туку жив организам - тело Христово кое го сочинуваат сите припадници на Црквата", истакна Г.Г. Стефан во своето обраќање.

"Овој орден го примаме и го разбираме како скапоцен прилог во одбележувањето на годишнината, но и како признание за местото и за дејноста на нашата света Црква и, воопшто, за нејзината улога во животот на македонскиот православен народ низ вековите и денес. Ако некој народ има причини да ѝ биде благодарен на својата Црква, за својот развој и опстојување, ма-

57 мм. Орденскиот знак со соодветна јазолна карика висока 3,5 см е врзан за герданот на орденот. Штитот од ѕвездата е претстава на споени брановидно-тутунови зраци. Во централното поле е вметнат соодветен рубин. Маргиналниот венец на медалјонот е составен од нишка од брилијанти. 'Орденот на Република Македонија' е изработен од 18 - каратно злато, а лентите за ордените се од маорирана свила", се истакнува во образложението за доделувањето на Орденот.

Отворениот политички судир ги засени сите црковни напори за надминување на проблемите поврзани со спорот меѓу МПЦ и СПЦ. Истовремено, тој добива друга димензија, бидејќи најавената средба меѓу грчките и македонските владици бара духовна и политичка сплотеност, која ќе ги надмине сите поделби, кои во овој момент создаваат напната домашна атмосфера.

Имено, по веста дека ГПЦ позитивно одговорила на барањето на МПЦ за средба со владиците од Атина, многу работи се отворени, иако сепак ќе бидат условувани од "православниот брат" СПЦ. Но, прашање е дали македонската црковна делегација ќе добие "заеднички политички благослов" од Црвенковски и од Груевски. Во овој момент, ваквата прогноза е негативна, бидејќи ниту Бранко сака да се дружи со Груевски, а ниту Никола може да го "мириса" Црвенковски. Станува збор за тешка специфична политичка поделеност, која преминува во личен антагонизам, кој сè повеќе им пречи на националните и на црковните интереси. Затоа на средбата со грчкиот митрополит Хризостом мора да се оди во мир и општа благосостојба. Но, доколку страните не се помират, тогаш тоа може да не доведе до ситуација на целосен национален и црковен дебакл, кој сигурно ќе има далекусежни последици врз положбата на МПЦ меѓу другите сестрински цркви.

Црковната дипломатија мора да има силна поддршка од политичките фактори во земјата, бидејќи непријателот ги користи сите верски за да ја унакази МПЦ, која мака мачи со националшовинистите на СПЦ, кои сигурно се поддржани и од одделни грчки владици. Нив ги радува поделеноста во македонскиот политички врв, бидејќи токму разединетоста претставува нивно најголемо оружје. Таквата внатрешна политичка содржина се одразува и во односите на Синодот на МПЦ, кој како веќе на ветрот постојано се приклонува на разни леви или десни политички струи. Всушност, секое црковно "потпикување" е иницирано од страна на политичката моќ во СДСМ или во ВМРО-ДПМНЕ. Затоа, сите црковни или политички белџи мора да се бараат во трлото на одредени домашни моќници, кои инаку без провокациите би немале работа.

Архиепископот Г.Г. Стефан истакна дека доделениот Орден им припаѓа на сите "кои тагуваа по славната Охридска архиепископија, на сите кои се обидуваа да ја обноват, на оние кои по поразите во востанијата и бурите остануваа простум, на оние кои за ништо не ја менуваа слободата на татковината и на Црквата и, конечно, на оние кои во 1967 година ја вратија целосната слава на древната Охридска архиепископија".

Т БЛАГОСЛОВ" Т ОД КАРАНИЦАТА КИ И ГРУЕВСКИ

откажа од правото на сопствена иднина, така и нашата Црква го зачувува своето опстојување. Како река понорница - некогаш видлива, некогаш не, но секогаш присутна и со свое длабоко извориште и свој предодреден пат. Секогаш и во најтешкото со својот македонски народ. Токму во периодите на најцрните ропства, МПЦ беше еден од стожерите на македонското национално и духовно опстојување, еден од главните чувари на македонскиот национален идентитет, бранител на националното, духовно и културно богатство. Беше храбрител, духовен хранител, извор на верба, чувар на огнот и благодарение на неа тој оган никогаш не згасна", оцени претседателот.

"На овој начин, во име на сите наши граѓани, искажувам почит и оддавам признание кое се однесува на сите минати и сегашни членови на МПЦ: архиепископи, епископи, членство, монаси, но и на секој православен верник, за тоа што сите заедно во рамките на своите можности и должности се вградиле во она што денес претставуваат МПЦ

кедонскиот народ има многу причини за тоа. Нашата национална е и црковна и црковната е национална историја. Црквата, која ја има историската привилегија да го прими ова одликување, е родена врз проповедта на Светиот апостол Павле и врз богољубието на мудриот цар Јустинијан, растена преку делото на Св. Кирил и Методиј, утврдена преку енормното пастирување на Св. Климент и подвижите на Св. Наум, чувана преку грижата на многубројните од Бога избрани духовници и свештенослужители од нашиот род", додаде Архиепископот Стефан.

ОРДЕНСКАТА СВЕЗДА

Одликувањето "Орден на Република Македонија" се состои од орденски знак на гердан и од орденска ѕвезда.

"Орденската ѕвезда има основна кружно-ѕвездеста форма, со димензија од 91 мм. Медалјонот на орденската ѕвезда е идентичен со орденскиот знак. Тој е во кружна форма со димензија од